

Според библиските верувања, планината Арарат била последното пристаниште на Ноевиот ковчег по големиот потоп. Турското име за планината Арарат е Агри Даги, што во превод значи планина на страдање, болка, мака. Од 1983 година регионот околу Арарат го истражувале различни групи, научници. Искачувањето на Арарат е предизвик за сите пасионирани планинари и истражувачи на Ноевата арка. Од 2000 година Турската планинарска федерација почна да одржува меѓународно искачување на оваа планина, со поддршка од турската Влада. Оваа година ТПФ го организираше 9. меѓународно искачување на Арарат. На ова искачување учествуваше и четиричлена македонска експедиција во состав: **Живко Темелкоски (организатор и водич), Горан Стрезоски, Димитар Поповски од ПСК "Бистра" од Скопје и Виктор Калаузи од ПД "Пелистер" од Битола.**

Пишува:
Живко ТЕМЕЛКОСКИ

Мал е бројот на луѓето кои можат да се пофалат дека се искачиле на библиската планина Арарат. Тоа е онаа планина која, според библиските верувања, била последното пристаниште на Ноевиот ковчег по големиот потоп. Планината Арарат се наоѓа во источна Турција, до ерменската и иранската граница. Планината покрива област од повеќе од 1.000 км, со обем повеќе од 130 км.

Од 1983 година регионот околу Арарат го истражувале различни групи, научници, вклучувајќи ги и американскиот астронаут Џејмс Ирвин и неговиот тим, како и Давид Фасолт. За постоењето на



МАКЕТАТА НА НОЕВАТА АРКА КОЈА ЈА ПОСТАВИ ЕДНА АМЕРИКАНСКА КОМПАНИЈА

МАКЕДОНСК БИБЛИСКАТА ПЛ

мистериозниот брод во јужниот дел на планината Арарат, близу малото село Масар, е дојдено од некои факти од наводни остатоци од бродот.

Димензиите на остатоците на бродот укажувале на мерки од 165 м должина, 50 м широчина и 13 м височина, кои одговараат на оние за Ноевата арка од Библијата. Можеби добар туристички потег, пропаганда или, пак, нешто слично.

Доколку Ноевата арка останала на врвот, временските услови, односно температурата која таму значително е под нулата, би ја зачувале арката од распаѓање. Во случај, пак, арката да не е на врвот на планината, има малку надеж да се пронајдат било


какви остатоци од неа. Проблемот кој го истакнуваат научните експедиции за арката е во постојаните атаци од различните курдски групи, кои ја контро-

лираат областа околу Арарат. На овие групи паѓа одговорноста за бркањето, киднапирањето на членовите од истражувачките експедиции, како и на многу групи планинари, чија единствена цел е да го освојат врвот на планинскиот врв.

Турското име за планината Арарат е Агри Даги, што во превод значи планина на страдање, болка, мака. Врвот е висок

16.946 стапки или 5.165 м. Планината Арарат е највисока во Турција и меѓу повисоките планини во светот. Таа е од вулканско потекло, а последната ерупција се случила во 1840 година. Целата околна област е од вулканска лава, и таа зафаќа огромни

пространства. Теренот на повисоките предели е составен само од вулкански карпи и од мраз. Врвот на планината е тежок глечер. Во текот на целата година



ЖИВКО ТЕМЕЛКОСКИ ГО ОРГАНИЗИРАШЕ ПАТОТ И ИСКАЧУВАЊЕТО НА ПЛАНИНАТА

НА НОЕВАТА АРКА ПО ГОЛЕМИОТ ПОТОП



АРАРАТ ИМА ВРВ ЧИЈА ВИСОЧИНА ДОСТИГНУВА 5.165 МЕТРИ

О ЗНАМЕ НА АНИНА АРАРАТ

на планината има мраз, кој никогаш целосно не се топи.

Искачувањето на Арарат е предизвик за сите пасионирани планинари и истражувачи на Ноевата арка. Јули, август и септември се најпогодни месеци за освојување на оваа планина. Јужната страна на планината нуди најпогодни и најбезбедни услови за искачување на врвот на планината. Од оваа страна, до височина од 4.200 метри, опремата се носи со мазги. Само 150 метри пред врвот е мраз. Не е можно да се тргне на искачување без придружба од водич, бидејќи патеката до врвот не е обележана.

Поради проблемите кои Турција ги има во тој дел од земјата со месното население (Курдите), повеќе од 20 години планината беше затворена за искачување. Во 1999 година неколку холандски и француски планинари, на свој ризик, се обиделе да се искачат, меѓутоа група Курди ги киднапирале и потоа ѝ поставувале услови на турската Влада за нивно ослободување.

Од 2000 година Турската планинарска федерација почна да одржува меѓу-

народно искачување на Арарат, со поддршка од турската Влада. Ова е единствена прилика за сите кои сакаат да го освојат овој врв на најбезбеден начин. Секоја година ТПФ го организира искачувањето со големо воено обезбедување, на кое учествуваат голем број



УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРЕДИЗВИК

странски планинари. Со значително пешадиско вооружување војската ги обезбедува планинарите сè до височина од 4.200 м. До пред две години, секоја година, искачувањето се реализираше од

јужната страна на планината, во периодот од 26 август до 3 септември. Бидејќи во 2006 година Курдите фрлија бомба на еден логор со планинари, од минатата година се оди по северната страна на планината. На ова меѓународно искачување на Арарат секоја година учествуваат и по четворица планинари од Македонија.

Оваа година ТПФ го организираше 9. меѓународно искачување на Арарат. Искачувањето беше од северната страна на планината, од градот Игдир. Поради киднапирањето на четворица планинари од германската експедиција летово во јули, кои 12 дена ги држеа во заложништво, а при чие ослободување загинале тројца турски војници, сите странски планинари кои навреме се пријавиле и добиле дозвола за искачување, го откажале своето учество. На ова искачување учествуваше и четиричлена македонска експедиција во состав: Живко Темелкоски (организатор и водич), Горан Стрезоски, Димитар Поповски од ПСК "Бистра" од Скопје и Виктор Калаузи од ПД "Пелистер" од Битола.

Нашата експедиција патуваше со редовна автобуска линија Скопје-Истанбул-Игдир, во траење од 3 дена, при што поминавме околу 3.000 км. Градот Игдир беше соборно место на планинарите. Тоа е град со околу 50.000 жители, во близина на турско-ерменската граница. На неколку километри од овој град се наоѓа метеорова дупка, која била формирана од метеорот кој паднал во 1920 година и е најголема во светот (широка 35 м и длабока 60 м), по онаа на Алјаска.

Имаше вкупно 70 планинари учесници, значително помалку во однос на претходните години, кога имало и повеќе од 200. По голем дел од дојдените турски планинари имаа чест прв пат да се искачуваат на оваа планина.

До височина од 2.200 м, каде ни беше првото ноќевање до една воена караула, нè префрлија со камиони, односно со комбиња. Некаде на 2.100 м застанавме за да ја разгледаме макетата на Ноевата арка, која минатата година ја поставила една американска компанија. Во воената караула планинарите учесници, доколку сакаа да учествуваат на ова искачување, имаа обврска да потпишат изјава дека е на нивна одговорност што и да им се случи.

Следниот ден, до првиот логор на 3.200 м, пешачевме околу 5 часа по голема стрмнина. Доколку некој планинар сакаше до овој логор опремата да му се пренесе со магаре требаше да плати 50 евра.

До логорот нè обезбедуваше многу-бројна турска војска, која имаше големо пешадиско вооружување.

Следниот ден, носејќи ја на грб својата опрема (шатор, вреќа за спиење, цепин, дерези, облека, храна...), тешка околу 30-35 кг, планинарите се упатија кон вториот логор, кој се наоѓа на 4.200 м височина, искачувајќи се по камениот стрмен предел. По поставувањето на шаторите на оваа височина нè зафати снежна олуја, придружена со силни грмови. За среќа, и покрај целото железо кое го имавме со себе (цепини, дерези...), не удри гром во ниту еден шатор, што би било голема несреќа.

Следниот ден рано утрото околу 4 часот се упативме кон врвот. Додека се движевме постојано моравме да носиме дерези, цепин, бидејќи одевме по глечери, кои имаат многу процепи, кои се покриени со снег. Движењето беше исклучително во навеза, односно со јажиња. На врвот пристигнавме по 6-7 часа пешачење. По задолжителното фотографирање и снимањето со видеокамера со македонското знаме и знамето на спонзорот, поради лошото време моравме веднаш да се симнеме до 4.200 м од каде, по собирањето на шаторите и на другата опрема, се упативме по камениот стрмен терен до 3.200 м каде нокевавме. Следниот ден се симнавме на



ЧЛЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ПЛАНИНАРСКА ЕКСПЕДИЦИЈА НА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА СЕРТИФИКАТИТЕ ВО ИГДИР

2.200 м и од таму со возила до градот Игдир.

На организаторот и на водичот Живко Темелкоски ова му беше деветто искачување на Арарат, бројка со која ретко кој турски планинар може да се пофали.

На свеченото затворање на овој меѓународен собир, на кој му се доделува сертификат на секој учесник кој се искачил на врвот на Арарат, како резултат на нашето однесување додека траеше искачувањето на планината, председа-

телот на ТПФ упати посебен поздрав до македонската планинарска експедиција. Сертификатите ни ги додели градоначалникот на Игдир, домаќин на меѓународниот планинарски собир.

За реализација на оваа експедиција во која членовите достоинствено ја презентираа нашата држава, тие посебна благодарност ѝ изразуваат на Комерцијална банка АД Скопје, која во добар дел го спонзорирала овој планинарски потфат.

ПЗУ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

ДЕНТА НОВА

- пломбирање
- лечење
- вадење
- протетика
- ортодонција
- имплантологија

Њу Делхиска 4
локал 11, Скопје
+389 75 577 600
+389 75 471 947
denta_nova@yahoo.com



**СО ОВОЈ КУПОН ИМАТЕ 20 % ПОПУСТ
ЗА СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ ВО
ОРДИНАЦИЈАТА "ДЕНТА НОВА"**